

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002), а во врска со членот 133 став 1 и став 2 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани” бр.5/06, 2/012 и 4/2015) Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 22.12.2021 година, донесе

П Р О Г Р А М А

за работа на Советот на Општина Кочани за 2022 година

I

1. Информација за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2021 година
Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост
Подружница „Брегалница“-Кочани
Рок на разгледување: јануари 2022 година
2. Предлог-план за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на општина Кочани за 2022 година
Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост
Подружница „Брегалница“-Кочани
Рок на разгледување: јануари 2022 година
3. Попис на Општина Кочани – 2021 година.
Изготвувач: Пописна комисија
Рок на разгледување: јануари- 2022 година
4. Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици во општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: јануари 2022 година
5. Предлог-план за запишување на ученици во прва година во општинските средни училишта „Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната 2022-2023 година
Изготвувач: СОУ „Љупчо Сантов“ и СОУ „Гошо Викентиев“, во соработка со Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: јануари-февруари 2022 година
6. Информација за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2021 година со Програми за работа за 2022 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани.
Изготвувач: Здружение на телесно инвалидизирани лица, Здружение на слепи лица, Здружение на глуви и наглуви лица во соработка со Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: јануари-февруари 2022 година
7. Информација за пошумувањето и заштита од ерозија на подрачјето на Општина Кочани.
Изготвувач: ЈП Македонски шуми - Подружница Кочани

1. Рок на разгледување: јануари-февруари 2022 година
8. Информација за санитарно-хигиенската и техничка состојба на предучилишните и училишни установи и ЈОУ Детска градинка „Павлина Велјанова“ во 2021 година.
Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани, во соработка со Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: февруари 2022 година
9. Информација во врска со планот за наводнување во земјоделието на подрачјето на општина Кочани за 2022 година
Изготвувач: АД Водостопанство на РМ во државна сопственост-Подружница „Брегалица“- Кочани.
Рок на разгледување: февруари 2022 година
10. Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на Општина Кочани (наркоманија, алкохолизам)
Изготвувач: ОВР - Кочани -Полициска станица од општа надлежност - Кочани
Рок на разгледување: февруари 2022 година
11. Извештај за реализација на Програмата за работа на општинските спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз, Сојуз на училишни спортови и Сојуз на спортови на општина Кочани во 2021 година
Изготвувач: Општинските спортски сојузи во соработка со Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: февруари-март 2022 година
12. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2021 година и Програма за работа за 2022 година.
Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани
Рок на разгледување: февруари 2021 година
13. Годишна сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2021 година.
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
Рок на разгледување: март 2022 година
14. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2021 година.
Изготвувач: Сектор за планирање и развој
Рок на разгледување: март 2021 година
15. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Кочани за 2020 година
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: март 2022 година
16. Извештај за реализација Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: март 2022 година

17. Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација во општина Кочани во 2021 година.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животната средина.
Рок на разгледување: март 2022 година.
18. Извештај за реализација на Програмата за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2021 година.
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: март 2022 година
19. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина
Рок на разгледување: март 2022 година
20. Извештај за реализација на Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
21. Извештај за реализација на Програмата за комуникација на Општина Кочани за 2021 година.
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи
Рок на разгледување: март- 2022 година
22. Извештај за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило, набавка, поставување и одржување на урбана опрема, одржување на детски игралишта и одржување на фонтаната „Зрно“ во 2021 година.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
23. Извештај за реализација на Програмата за управување со отпад на подрачјето на Општина Кочани за 2021 година.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
24. Извештај за реализација на Програмата за јавна чистота во Општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
25. Извештај за реализација на Програмата за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2021 година.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година

26. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската администрација на Општина Кочани за 2021 година.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина -
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
27. Извештај за реализација на Програмата за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2021 година
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина-
Одделение за комунални дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
28. Извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Одделение за јавни дејности
Рок на разгледување: март - 2022 година
29. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Кочани од областа на социјална, детска и здравствена заштита за 2021 година.
Изготвувач: Одделение за јавни дејности
Рок на разгледување: март - 2022 година
30. Извештај за реализација на Програмата за спорт на Општина Кочани во 2021 година.
Изготвувач: Одделение за јавни дејности.
Рок на разгледување: март 2022 година
31. Извештај за реализација на Програмата за поддршка на образованието во Општина Кочани во 2021 година
Изготвувач: Одделение за јавни дејности.
Рок на разгледување: март 2022 година
32. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2021 година
Изготвувач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани во соработка со Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: март 2022 година
33. Информација за квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење од системот за водоснабдување
Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани
Рок на разгледување: март 2022 година
34. Извештај за реализација на Програмата за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2020/2021 година
Изготвувач: Сектор за уредување со градежно земјиште
Рок на разгледување: март 2022 година
35. Извештај за реализација на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица на Општина Кочани во 2021 година.
Изготвувач: ТППЕ- Кочани

Рок на разгледување: март- 2022 година

36. Извештај за реализација на Програмата за информатичка и комуникациска технологија на Општина Кочани за 2021 година
Изготвувач: Сектор за планирање и развој
Рок на разгледување: март- 2022 година
37. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2021 година
Изготвувач: Овластен инспектор за заштита на животната средина
Рок на разгледување: март- 2022 година
38. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани во 2021 година
Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани
Рок на разгледување: март 2022 година
39. Завршна сметка на КЈП „Водовод“ - Кочани за 2021 година
Изготвувач: КЈП „Водовод“
Рок на разгледување: март 2022 година
40. Разгледување на завршни сметки на општинските основни и средни училишта за 2021 година, ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани и ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани за 2021 година
Изготвувач: општински основни и средни училишта
Рок на разгледување: март /април 2022 година
41. Буџетски календар за 2022 година.
Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
Рок на разгледување: март/април 2022 година
42. Извештаи за работењето на овластените инспектори на Општина Кочани во 2021 година
Изготвувач: овластени инспектори на Општина Кочани
Рок на разгледување: март 2022 година
43. Извештај за реализација на Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2021 година.

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи
Рок на разгледување: март 2022 година
44. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период I квартал 2022 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани
Рок на разгледување: април 2022 година
45. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани за период од 01.01.до 31.03.2022 година со финансиски показатели.
Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани
Рок на разгледување: април 2022 година

46. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година.
Изготвувач: Источен плански регион
Рок на разгледување: април 2022 година
47. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2021 година.
Изготвувач: Источен плански регион
Рок на разгледување: април 2022 година
48. Информација за работата на НУ Центар за култура „Бели мугри“- Кочани за 2021 година и Програма за работа во 2022 година
Изготвувач: НУ Центар за култура „Бели мугри“- Кочани
Рок на разгледување: април 2022 година
49. Проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2022 година, од системот за водоснабдување.
Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани
Рок на разгледување: април 2022 година
50. Информација за состојбата со дивите депонии во градот и населените места со предлог мерки за нивно разрешување.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина
Рок на разгледување: април 2022 година
51. Информација во врска со одржувањето на ДАФ во Кочани - 2022 година.
Изготвувач: Совет на ДАФ
Рок на разгледување: април 2022 година
52. Информација за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на подрачјето на Општина Кочани.
Изготвувач: Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми Национални шуми П.О.Подружница Шумско стопанство Осогово-Кочани
Рок на разгледување: април 2022 година
53. Информација за узурпираното државно земјиште (речни корита, канали и патишта) на подрачјето на општина Кочани
Изготвувач: Државен правобранител за подрачјето на општина Кочани
Рок на разгледување: април-мај 2022 година
54. Годишен план за вработување во Општина Кочани за 2023 година.
Изготвувач: Одделение за човечки ресурси
Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани
Рок на разгледување: мај(најдоцна до 01.09.) 2022 година
55. Информација за работењето на општинската организација на Црвен крст - Кочани за 2021 година и Програма за работа за 2022 година
Изготвувач: Општинска организација на Црвен Крст Кочани
Рок на разгледување: мај 2022 година

56. Информација за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на општина Кочани во 2022 година
Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и Водостопанство - Подрачна единица Кочани
Рок на разгледување: мај 2022 година
57. Информација за работата на ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани во 2021 година и Програма за работа во 2022 година
Изготвувач: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани
Рок на разгледување: мај 2022 година
58. Информација за состојбата со боровиот четник на подрачјето на општина Кочани.
Изготвувач: Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми Национални шуми П.О.Подружница Шумско стопанство Осогово-Кочани
Рок на разгледување: мај-јуни 2022 година
59. Информација за состојбата на општинската патна мрежа на подрачјето на општина Кочани
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: јуни 2022 година
60. Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2022 година во периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
Изготвувач: Одделение за спроведување на постапка за располагање со градежно земјиште
Рок на разгледување: јули 2022 година
61. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската администрација во Општина Кочани за периодот од јануари до јуни 2022 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи
Рок на разгледување: јули 2022 година
62. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период II квартал 2022 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани
Рок на разгледување: јули 2022 година
63. Извештај за работењето на општинските основи и средни училишта за учебната 2021 -2022 година
Изготвувач: Училишните одбори на општинските основни и средни училишта во соработка со Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: август 2022 година
64. Годишна програма за работа на општинските основни и средни училишта за учебната 2022 - 2023 година
Изготвувач: Училишните одбори на општинските основни и средни училишта во соработка со Одделение за јавни дејности
Рок на разгледување: септември 2022 година

65. Извештај за работењето на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани за 2021-2022 година.
Изготвувач: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани
Рок на разгледување: октомври 2022 година
66. Предлог- програма за работа на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани за 2022-2023 година.
Изготвувач: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани
Рок на разгледување: октомври 2022 година
67. Извештај за извршување на Буџетот на Општина Кочани за период III квартал 2022 година
Предлагач: Градоначалник на Општина Кочани
Рок на разгледување: октомври 2022 година
68. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ - Кочани за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, со финансиски показатели.
Изготвувач: КЈП „Водовод“ - Кочани
Рок на разгледување: октомври 2022 година
69. Информација за извршување на жетвата и откуп на ориз во Општина Кочани и осврт за извршувањето на есенската сеидба на подрачјето на Општина Кочани
Изготвувач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Подрачна единица- Кочани
Рок на разгледување: ноември 2022 година
70. Предлог-програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година.
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: ноември 2022 година
71. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година
Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште
Рок на разгледување: ноември 2022 година
72. Предлог-програма за изградба на фекална и атмосферска канализација во Општина Кочани во 2023 година.
Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште.
Рок на разгледување: ноември 2022 година
77. Предлог-програма за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2023 година
Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште.
Рок на разгледување: ноември 2022 година
78. Предлог-програма за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште.

Рок на разгледување: ноември 2022 година

79. Предлог-програма за јавно осветлување во Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина

Рок на разгледување: ноември - 2022 година

80. Предлог-програма за изградба и одржување на општинските патишта и улици во Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Одделение за уредување на градежно земјиште

Рок на разгледување: ноември 2022 година

81. Предлог-план на програми за развој на Општина Кочани за период од 2023-2025 година

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: ноември- 2022 година

82. Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Одделение за комунални работи

Рок на разгледување: декември 2022 година

83. Предлог - програма за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани во 2023 година, набавка ,поставување и одржување на урбана пограма, одржување на детски игралишта и одржување на фонтана „Зрно“ за 2023 година.

Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина

Рок на разгледување: декември 2022 година

84. Предлог-програма за култура на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Одделение за јавни дејности

Рок на разгледување: декември 2022 година

85. Предлог-програма за спорт на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Одделение за јавни дејности

Рок на разгледување: декември- 2022 година

86. Предлог-програма за млади на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Одделение за јавни дејности

Рок на разгледување: декември- 2022 година

87. Предлог- програма за поддршка на образованието во Општина Кочани за 2023 година.

Изготвувач: Одделение за јавни дејности

Рок на разгледување: декември- 2022 година

88. Предлог-програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани

Рок на разгледување: декември 2022 година

89. Предлог-програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општината Кочани за 2023 година
Изготвувач: Одделението за јавни дејности
Рок на разгледување: декември 2022 година
90. Предлог-програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година.
Изготвувач: Сектор за урбанизам и заштита на животна средина
Рок на разгледување: декември 2022 година.
91. Предлог-програма за управување со отпад на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи
Рок на разгледување: декември 2022 година
92. Предлог-програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2023 година.
Изготвувач: Одделение за комунални работи
Рок на разгледување: декември 2022 година
93. Предлог-програма за комуникација на Општина Кочани за 2023 година
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи
Рок на разгледување: декември 2022 година
94. Предлог - програма за информатичка и комуникациска технологија на Општина Кочани за 2023 година.
Изготвувач: Сектор за планирање и развој
Рок на разгледување: декември 2022 година
95. Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година.
Изготвувач: Одделение за правни и општи работи
Рок на разгледување: декември 2022 година
96. Предлог-програма за работа на Територијалната противпожарна единица-Кочани во 2023 година.
Изготвувач: Територијална противпожарна единица - Кочани
Рок на разгледување: декември 2022 година
97. Предлог-програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2023 година.
Изготвувач: Овластен инспектор за заштита на животната средина
Рок на разгледување: декември 2022 година
98. Предлог - програма за работа на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Кочани за 2023 година
Изготвувач: Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Кочани
Рок на разгледување: декември 2022 година
99. Предлог- програма за сообраќај на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта во Општина Кочани.

Рок на разгледување: декември 2022 година

100. Предлог- програма за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2023 година.

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: декември 2022 година

101. Предлог- програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2022/2023 година.

Изготвувач: Одделение за комунални работи

Рок на разгледување: декември 2022 година

102. Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2023 година

Изготвувачи: општинските основни и средни училишта

Рок на разгледување: декември 2022 година

103. Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“-Кочани за 2023 година

Изготвувач: ЈОУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани

Рок на разгледување: декември 2022 година

104. Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани за 2023 година

Изготвувач: ЈОУ Библиотека „Искра“ - Кочани

Рок на разгледување: декември 2022 година

105. Расправа по Нацрт-буџетот на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: декември 2022 година

106. Предлог-програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Комисија за изработка на Програмата за работа

на Советот на Општина Кочани / Одделение за правни и општи

работи

Рок на разгледување: декември 2022 година

107. Предлог-буџет на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: декември 2022 година

108. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2023 година

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: декември 2022 година

109. Предлог- одлука за висината на девизен и денарски благајнички максимум за 2023 година.

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: декември 2022 година

110. Предлог- одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година.

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања

Рок на разгледување: декември 2022 година

II

За потребите на Советот на Општина Кочани потребно е да се набават 20 (дваесет) преносни компјутери – вредност 1.000.000,00 денари (со ДДВ).

III

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09- 3057/1

22.12.2021 година

К о ч а н и

Претседател
на Советот на Општина Кочани,
Лазо Митев